



„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски односно хрваткосрпски, словенечки, македонски, албански и унгарски јазик. — Огласи според тарифата. — Жиро-сметка на Службата на општествено влијоводство за претплата, посебни издавници в огласи 608-3-291-2

Четврток, 23 ноември 1972

БЕЛГРАД

БРОЈ 61

ГОД. XXVIII

Цена на овој број е 8 динари. — Претплата за 1972 година изнесува 270 динари. — Редакција: Улица Јована Ристича бр. 1. Пошт. Фаз 226. — Телефони: централа 650-135; Уредништво 651-885; Служба за претплата 651-732; Комерцијален сектор 651-671.

555.

Врз основа на чл. 37д и 37ж од Законот за прометот на стоки и услуги со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 27/62 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/65, 28/66, 54/67, 15/71, 29/71 и 26/72) и точка 3 од Одлуката за утврдување и распределба на глобалната девизна квота за плаќање на увозот на суровини и други репродукциони материјали за 1972 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 47/71, 60/71 и 18/72), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПОСЕБЕН ИЗНОС НА ГЛОБАЛНАТА ДЕВИЗНА КВОТА ЗА 1972 ГОДИНА НА ОРГАНИЗАЦИЈЕТЕ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД НА ГРАДСКИТЕ СООБРАКАЈНИ ПРЕТПРИЈАТИЈА

1. На организациите на здружениот труд што се занимаваат со превоз на патници во градскиот сообраќај (со автобуси, трелејбуси, трамваи и сл.) за 1972 година им се утврдува посебен износ на глобалната девизна квота во височина од 8.500.000 динари во девизи што се од значење за одржување на ликвидноста во меѓународните плаќања, за увоз на репродукциони материјали — резервни делови, што служат за поправка на возила на градските сообраќајни претпријатија.

2. Средствата на посебниот износ на глобалната девизна квота од точка 1 на оваа одлука организациите на здружениот труд ги распределуваат договорно во рамките на Стопанската комора на Југославија.

3. Сојузниот секретаријат за надворешна трговија, врз основа на постигнатиот договор од точка 2 на оваа одлука, на секоја работна организација на здружениот труд ќе ѝ издаде решение за височината на посебниот износ на глобалната девизна квота, во рок од 15 дена од денот на приемот на извештајот од Стопанската комора на Југославија.

4. Ако организациите на здружениот труд во рамките на Стопанската комора на Југославија не постигнат договор за распределба на износот на глобалната девизна квота од точка 1 на оваа одлука, распределбата ќе ја изврши Сојузниот секретаријат за надворешна трговија, во спогодба со Сојузниот секретаријат за стопанство, по претходно прибавено мислење од Стопанската комора на Југославија, во рок од 30 дена од денот на приемот на тоа мислење.

5. Неискористените средства на посебниот износ на глобалната девизна квота за 1972 година за увоз на резервни делови што служат за поправка на возила на градските сообраќајни претпријатија можат да се користат во наредната година.

6. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 145
16 ноември 1972 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Џемал Биедиќ, с. р.

556.

Врз основа на член 31 став 1, во врска со член 28 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ЦЕНИТЕ НА ЕЛЕКТРИЧНАТА ЕНЕРГИЈА

1. Тарифните ставови односно цените по кои електричната енергија ја испорачуваат електростопанските претпријатија во чија дејност спаѓа преносот на електричната енергија, како и електростопанските претпријатија што се занимаваат со дистрибуцијата на електрична енергија, а кои се формирани во смисла на одредбите на Уредбата за цените на електричната енергија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 24/72), се сметаат како максимални цени.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 146
16 ноември 1972 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Џемал Биедиќ, с. р.

557.

Врз основа на член 204 став 3 од Законот за воздушната пловидба („Службен лист на СФРЈ“, бр. 12/65), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА СЛУЖБЕНАТА ОБЛЕКА НА РАБОТНИЦИТЕ НА СЛУЖБАТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА ВОЗДУШНАТА ПЛОВИДБА

1. Во Одлуката за службената облека на работниците на Службата за безбедност на воздушната пловидба („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/65) во точка 5 износот: „7.000“ се заменува со износот: „180“.

2. Оваа одлука влегува во сила на 1 јануари 1973 година.

Р. п. бр. 147
16 ноември 1972 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Џемал Биедиќ, с. р.

558.

Врз основа на член 16 од Законот за пренесување на средствата, правата и обврските на федерацијата за инвестиции во стопанството врз републиките и автономните покраини („Службен лист на СФРЈ“, бр. 29/71), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА НАЧИНОТ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА ОДРЕДБИТЕ НА ЧЛЕН 2 СТАВ 1 ТОЧКА 5 И СТАВ 2, ЧЛЕН 3 ТОЧКА 9 И ЧЛ. 6 И 7 ОД ЗАКОНОТ ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА, ПРАВАТА И ОБВРСКИТЕ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА ИНВЕСТИЦИИ ВО СТОПАНСТВОТО ВРЗ РЕПУБЛИКИТЕ И АВТОНОМНИТЕ ПОКРАИНИ

1. Во Одлуката за начинот за извршување на одредбите на член 2 став 1 точка 5 и став 2, член 3 точка 9 и чл. 6 и 7 од Законот за пренесување на средствата, правата и обврските на федерацијата за инвестиции во стопанството врз републиките и автономните покраини („Службен лист на СФРЈ“, бр. 32/71) во точка 3 став 4 зборовите: „во роковите“ се заменуваат со зборовите: „по месеците“, а зборовите: „до 31 декември“ — со зборовите: „до 10 ноември“.

Став 6 се менува и гласи:

„Органите на републиките и на автономните покраини до дваесеттиот во месецот се должни да издадат налози за уплата на средствата на сметките кај Службата на општественото книговодство во височината на обврските што втасуваат во наредниот месец.“

Во став 8 зборовите: „Службата на општествено-то книговодство“ се заменуваат со зборовите: „Народната банка на Југославија“.

2. По точка 3 се додаваат две нови точки, кои гласат:

„3а. За извршувањето на обврските по странски заеми и кредити врз основа на член 6 од Законот, во делот што се извршува преку Југословенската инвестициона банка по договорот за вршење на банкарски услуги за средствата на федерацијата за инвестиции во стопанството врз кои се применува посебен режим, од 23 јули 1969 година, Службата на општественото книговодство ќе отвори посебна сметка — Средства на републиките односно на автономните покраини за отплата на странски заеми и кредити.

Службата на општественото книговодство ќе установи посебни евиденции за сметката од став 1 на оваа точка за секоја република и автономна покраина.

Југословенската инвестициона банка за секоја република и автономна покраина за секоја година по месеците на втасаноста ќе ги обработи податоците за обврските по основ на отплатувањето на странските заеми и кредити и ќе ги достави на Народната банка на Југославија. Овие податоци Народната банка на Југославија ќе ги внесе во податоците што ги доставува според одредбата на точка 3 став 4 од оваа одлука.

Месечните прегледи за извршените обврски и за обврските што втасуваат во наредниот месец Југословенската инвестициона банка ќе ги доставува на Народната банка на Југославија. Овие прегледи Народната банка на Југославија ќе ги внесе во прегледите што ги доставува според одредбата на точка 3 став 5 на оваа одлука.

Југословенската инвестициона банка е должна до петнаесетти во месецот сите средства што се наоѓаат на посебната жиро-сметка на републиките и автономните покраини — Средства на републиките односно на автономните покраини за инвестиции во стопанството — партија банки, да ги пренесе во корист на сметката — Средства на републиките односно на автономните покраини за отплата на стран-

ски заеми и кредити, и да ги извести републиките и автономните покраини за пренесените износи.

Органите на републиките и на автономните покраини се должни до дваесетти во месецот да издадат налози за уплата на средствата на сметката кај Службата на општественото книговодство во височина на износот што недостига за извршување на обврските што втасуваат во наредниот месец.

Ако настапат околностите предвидени во член 6 став 3 на Законот, Народната банка на Југославија за тоа ќе го извести Сојузниот секретаријат за финансии, а Сојузниот секретаријат за финансии ќе ѝ даде налог на Службата на општественото книговодство средствата од сметките на републиките и на автономните покраини да ги пренесе во корист на сметката кај Службата на општественото книговодство во износот кој не е навремено уплатен.

3б. За извршување на обврските што ги гарантирала Југословенската инвестициона банка за сметка на федерацијата опфатени со Протоколот кон договорот склучен помеѓу федерацијата и Југословенската инвестициона банка од 23 јули 1969 година, Службата на општественото книговодство ќе отвори посебни сметки за секоја република и автономна покраина — Средства за отплата на странски заеми и кредити што ги гарантирала Југословенската инвестициона банка.

Динарските средства за отплата на странските заеми и кредити, чија отплата ја гарантирала Југословенската инвестициона банка за сметка на федерацијата, корисниците на општествени средства ќе ги уплатуваат на посебните сметки од став 1 на оваа точка.

Југословенската инвестициона банка средствата од тие сметки ќе ги користи за отплата на странски заеми и кредити чија отплата ја гарантирала за сметка на федерацијата.

Југословенската инвестициона банка ќе составува петнаесетдневни прегледи на недостагните средства за отплата на странските заеми и кредити чија отплата ја гарантирала за сметката на федерацијата и ќе им ги доставува на републиките и на автономните покраини преку Сојузниот секретаријат за финансии.

Органите на републиките и на автономните покраини се должни да издаваат налози за уплата на средствата на сметките од став 1 на оваа точка во височина на износот што недостига за извршување на обврските што ги гарантирала Југословенската инвестициона банка за сметки на федерацијата, и тоа: до дваесетти во месецот за обврските што втасуваат од први до петнаесетти во наредниот месец, а до петти во месецот за обврските што втасуваат од петнаесетти до крајот на месецот.

Ако настапат околностите предвидени во член 6 став 3 на Законот, Југословенската инвестициона банка ќе го извести Сојузниот секретаријат за финансии, а Сојузниот секретаријат за финансии ќе ѝ даде налог на Службата на општественото книговодство за пренос на средствата од сметките на републиките и на автономните покраини во корист на сметките од став 1 на оваа точка во износот што не е уплатен во рокот од став 5 на оваа точка.

Југословенската инвестициона банка ќе им ги врати на републиките односно на автономните покраини износите на средствата што тие ги уплатиле на сметките од став 1 на оваа точка кога ќе изврши наплата од соодветните организации на здружениот труд.

Ако Југословенската инвестициона банка од своите средства изврши отплата на странски заем по основ на дадената гаранција за сметка на федерацијата, оваа отплата ќе ја изврши преку посебната сметка од став 1 на оваа точка. Своите побарувања по овој основ Југословенската инвестициона банка ќе ги наплати од посебната сметка од став 1 на оваа точка.“

3. По точка 4 се додава нова точка 4а, која гласи: „4а. Сојузниот секретаријат за финансии, по потреба, донесува поблиски упатства за спроведување на оваа одлука.“

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 188

18 ноември 1972 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Џемал Биџиќ, с. р.

559.

Врз основа на точка 1 од Одлуката за одредување на стоките за кои стоковните контингенти и девизните контингенти ги утврдува Сојузниот секретаријат за надворешна трговија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/72), на предлог од Сојузниот секретаријат за стопанство, по претходно прибавеното мислење од Стопанската комора на Југославија, сојузниот секретар за надворешна трговија издава

НАРЕДБА

ЗА ИЗМЕНА НА НАРЕДБАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СТОКОВНИТЕ КОНТИНГЕНТИ И ДЕВИЗНИТЕ КОНТИНГЕНТИ ЗА УВОЗ НА СТОКИ ВО 1972 ГОДИНА

1. Во Наредбата за утврдување на стоковните контингенти и девизните контингенти за увоз на стоки во 1972 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 20/72, 23/72, 27/72, 31/72, 33/72, 36/72, 38/72, 41/72, 43/72, 44/72, 47/72 и 57/72) во точка 2 одредба под 1 Репродукциони материјали, во редниот број 35 во колоната 4 бројот: „400“ се заменува со бројот: „900“.

2. Оваа наредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

П. бр. 11024

9 ноември 1972 година

Белград

Заменик-сојузен секретар
за надворешна трговија,
Димитар Бојковски, с. р.

560.

Врз основа на член 7 од Законот за обезбедување на трајни обртни средства на организациите на здружениот труд („Службен лист на СФРЈ“, бр. 39/72), по прибавеното мислење од гувернерот на Народната банка на Југославија, сојузниот секретар за финансии донесува

УПАТСТВО

ЗА НАЧИНОТ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРОСЕЧНАТА ГОДИШНА ВРЕДНОСТ НА ЗАЛИХИТЕ И ЗА НАЧИНОТ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СОПСТВЕНИТЕ СРЕДСТВА И НА КРЕДИТИТЕ ЗА ТРАЈНИ ОБРТНИ СРЕДСТВА

1. Со ова упатство се регулираат начинот за утврдување на просечната годишна вредност на залихите, која служи како основ за утврдување на задолжителната височина на трајните обртни средства и начинот за утврдување на сопствените средства и на кредитите за трајни обртни средства со кои организацијата на здружениот труд располага.

I. Утврдување на залихите

2. Како залихи, во смисла на ова упатство, се подразбираат залихите на: материјали (конто 310); ситен инвентар, автогуми и амбалажа (конта 360 и 369); незавршено производство и сопствени полу-производи (конто 600); готови производи (конто 630); трговски стоки (дел на контата 660 и 669); стоки на консигнациони или комисиони складови (дел на контата 660 и 669).

Просечната годишна вредност на залихите се утврдува на тој начин што се собираат салдата на состојбите на контата на кои залихите се водат на први во секој месец и на 31 декември и се делат со бројот 13 односно за новооснованите организации со бројот на земените состојби.

3. Заради утврдување на просечната годишна вредност на залихите, која претставува задолжително ниво на трајните обртни средства, во смисла на член 3 од Законот за обезбедување на трајни обртни средства на организациите на здружениот труд (во понатамошниот текст: Законот), од просечниот износ на вредноста на залихите утврден на начинот одреден во точка 2 став 2 на ова упатство се одбиваат следните износи:

1) просечниот износ на обврските за нефактурираните стоки на консигнационен односно комисионерен склад (дел на контото 223), под услов со договорот за држење на консигнационен односно комисионерен склад да е предвидено обврските на консигнаторот односно комисионерот да втасуваат по продажбата односно испраќањето на тие стоки;

2) просечниот износ на краткорочните кредити за производство на стоки за извоз (дел од групата 91), под услов средствата да се вложени во залихите;

3) просечниот износ на примените аванси за изградба на градежни објекти, опрема и бродови (дел од контата 120 и 121), под услов давачот на авансот да не му должи на примачот на авансот износи за извршените работи на објектите за кои се дадени авансите;

4) просечниот износ на примените кауции за амбалажата (дел од контото 278).

Просечните износи под 1 до 4 на став 1 од оваа точка се утврдуваат на тој начин што се земаат салдата на состојбите од соодветните конта на први во секој месец и на 31 декември, се собираат и се делат со бројот 13 односно за новооснованите организации со бројот на земените состојби.

II. Утврдување на трајните обртни средства

4. Организацијата на здружениот труд трајните обртни средства ги утврдува врз основа на податоците од образецот „Биланс на состојбата“ кој е составен дел на завршната сметка односно врз основа на податоците од своето книговодство.

Како основ за утврдување на височината на трајните обртни средства служат:

1) основните средства и средствата на пласманот од деловните средства и тоа: основните средства во функција и надвор од функцијата по сегашната вредност (групи 00, 01 и 02); основните средства во подготовка (група 03); побарувањата од купувачи за основни средства (дел од контата 120 и 121); побарувањата од осигурителни организации за надоместок на вредноста на основните средства (дел од контото 125); побарувањата во врска со изградбата на заеднички основни средства (конто 124); побарувањата од основните организации на здружениот труд во составот на работната организација за одобрените и искористените кредити за основни и обртни средства (дел од контото 160); пласманите од деловните средства освен од потрошувачките кредити (конто 066 и група 17 намадена за конто 173); непокрисната загуба, загубата покрисна врз товар на деловниот фонд, загубата во текот на годината и дел од деловниот фонд употребен за покривање на разликата во цената и односот на побарувањата (конта 185 и 850 и дел од контото 190) и обврзниците, благајничките записи и другите пласмани од деловниот фонд (дел од контото 103);

2) изворите на деловните средства, освен кредитите за трајни и повремени обртни средства, и тоа: деловниот фонд (конта 900 и 901); вложувањата во заедничкото работење (конта 902 и 903); долгорочните кредити за основни средства (конта 904, 906 и дел од контото 278); другите долгорочни извори на основни средства (дел од контото 908); облигационите заеми за основни средства (дел од кон-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5	1.V													
6	1.VI													
7	1.VII													
8	1.VIII													
9	1.IX													
10	1.X													
11	1.XI													
12	1.XII													
13	31. XII													
14	Збир													
	РБ 14													
15	13													

Раководител на сметководството,

Директор,

Назив на организацијата на здружениот труд _____

Образец ТОС-2

Седиште _____

Број на жиро-сметката _____

УТВРДУВАЊЕ НА ТРАЈНИТЕ ИЗВОРИ НА ОБРТНИТЕ СРЕДСТВА

Реден број	Конто или група	Опис	Износ
1	2	3	4

I. ДЕЛ НА ДЕЛОВНИОТ ФОНД ШТО СЕ КОРИСТИ ЗА ОБРТНИ СРЕДСТВА

А. Средства

1	00 плус 01 минус 02	Основни средства — сегашна вредност	
2	03	Основни средства во подготовка (инвестиции во тек)	
8	дел 120 и дел 121	Побарувања од купувачи за основни средства	
4	дел 125	Побарувања од осигурителни заводи за надоместок на вредноста на основни средства	
5	124	Побарувања во врска со заедничка изградба на основни средства	
6	дел 160	Побарувања од ООЗТ за одобрени кредити за основни и обртни средства	
7	(068 и 17) минус 173	Пласмани од деловните средства, освен потрошувачките кредити	
8	185,850 и дел 190	Непокриена загуба, загуба покриена врз товар на ДФ, загуба во текот на годината и дел од ДФ употребен за покривање на разликата во цената и отпис на побарувањата	
9	дел 103	Обврзници, благајнички записи и слични пласмани од деловниот фонд	
10		Вкупно (1 до 9)	

1	2	3	4
Б. Извори на средствата			
11	900 и 901	Деловен фонд	
12	902 и 903	Вложувачи на средства за заедничко работење	
13	904, 906 и дел 278	Долгорочни кредити за основни средства	
14	дел 908	Други долгорочни извори на основни средства	
15	дел 909	Облигациони заеми за основни средства	
16	дел 91	Краткорочни кредити за основни средства	
17	220 и 221	Добавувачи за основни средства	
18		Вкупно (11 до 17)	

В. Пресметка

19	Деловен фонд и други извори на основни средства и на долгорочни пласмани (реден број 18)
20	Основни средства и долгорочни пласмани на деловните средства (реден број 10)
21	Дел на деловниот фонд за обртни средства и за други пласмани (реден број 19 минус 20)
22	Дел на основните средства и на долгорочните пласмани покриен од обртните средства (реден број 20 минус 19)

II. ТРАЈНИ ИЗВОРИ НА ОБРТНИ СРЕДСТВА..

23	Дел на деловниот фонд за обртни средства и за други пласмани (реден број 21)
24	905 и 907 Долгорочни кредити за обртни средства
25	дел 908 Други долгорочни извори на обртни средства
26	дел 909 Облигациони заеми за обртни средства
27	Дел на обртните средства употребен за покрите на основните средства и на долгорочните пласмани (реден број 22)
28	Вкупно (23 до 26 минус 27)

Раководител на сметководството,

Директор,

Назив на организацијата на здружениот труд _____

Образец ТОС-3

Седиште _____

Број на жиро-сметката _____

ПРЕСМЕТКА НА ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ ТРАЈНИ ОБРТНИ СРЕДСТВА ЗА ПОКРИТИЕ НА ЗАЛИХИТЕ

Реден број	Конто или група	Опис	Износ
1	2	3	4

I. ОДНОС НА ЗАЛИХИТЕ И НА ТРАЈНИТЕ ОБРТНИ СРЕДСТВА

1	Просечни залихи (реден број 15 од колоната 15 на образецот ТОС-1)
---	---

1	2	3	4
2		Расположиви извори на трајни обртни средства (реден број 28 од колона 4 на образецот ТОС-2)	
3		Недостатни трајни обртни средства (реден број 1 минус реден број 2)	
4		Трајни обртни средства над вредноста на залихите (реден број 2 минус реден број 1)	

II. РАЗГРАНИЧУВАЊЕ НА НЕДОСТАТНИТЕ ТРАЈНИ ОБРТНИ СРЕДСТВА

5	Износот под реден број 3 од образецот ТОС-3 за 1972 година се разграничува на:		
	а) во 1972 година	динари	— — — —
	б) во 1973 година	"	— — — —
	в) во 1974 година	"	— — — —
	г) во 1975 година	"	— — — —

III. ЗАДОЛЖИТЕЛНИ ТРАЈНИ ОБРТНИ СРЕДСТВА

6	Просечни залихи (реден број 1 од овој образец)		
7	Разграничени износи на наредните години (соодветен износ од редниот број 5 на овој образец)		
8	Задолжително ниво на трајните обртни средства (реден број 6 минус реден број 7)		
9	Недостатни трајни обртни средства (реден број 8 на овој образец минус реден број 2)		
10	Трајни обртни средства над задолжителното ниво (реден број 2 минус реден број 8)		

Раководител на сметководството,

Директор

Забелешка: Под редниот број 7 на овој образец се искажуваат следните износи:

- во образецот што се поднесува кон завршната сметка за 1972 година — износите под б) в) и г) од редниот број 5;
- во образецот што се поднесува кон завршната сметка за 1973 година — износите под в) и г) од редниот број 5;
- во образецот што се поднесува кон завршната сметка за 1974 година — износите под г) од редниот број 5;
- во образецот што се поднесува кон завршната сметка за 1975 година и наредните години, овој реден број не се пополнува.

561.

Врз основа на точка 3 од Решението за определување царински контингенти („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/65, 27/66, 48/67, 54/67, 8/68, 13/69, 31/69, 30/70, 36/70, 40/70, 56/70, 8/71, 21/71, 24/71, 26/72, 28/72 и 40/72), во спогодба со сојузниот секретар за надворешна трговија, сојузниот секретар за финансии донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ОДРЕДУВАЊЕ НА ПОНИСКИ ЦАРИНСКИ СТАПКИ ЗА СПЕЦИФИЧНАТА ОПРЕМА ШТО СЕ КОРИСТИ ВО ИНДУСТРИЈАТА НА КОЖА И ОБУВКИ

1. Врз увозот на производите од подолу наведените тарифни броеви од Царинската тарифа — специфична опрема што се користи во индустријата на кожа и обувки, наместо царинските стапки

предвидени во Царинската тарифа односно во Решението за одредување на пониски царински стапки за увоз на стоките за кои е предвиден царински контингент („Службен лист на СФРЈ“, бр. 29/72), ќе се применуваат следните царински стапки:

Тарифен број	Наименување	Царинска стапка
1	2	3
82.05/1e	Други алати за машини и за рачни алатки Ех. — Плочи за дезенирање на кожа со пресување — Шаблони — калибри за кроење на раквици со просекување со преса	10 10

1	2	3	1	2	3
84.11/5	Други пумпи, компресори и сл. Ех. Уреди за централно отпрашување	10	84.35/4	Други машини за печатење Ех. Автоматски машини за втиснување на разни ознаки со втиснувачка фолија	10
84.16/1	Каландери Ех. — Проходни машини за континуирано пеглање (пресување и сатинирање со валјаци) на штавени кожи — Машини за пеглање на крзна	10 10	84.40/1в	Машини за хемиско чистење, над 10 килограми полнење Ех. Машини за одмастување на крзна	10 10
84.17/1в	Машини и уреди за стерилизација и пастеризација Ех. Машини за стерилизација на четина	10	84.40/1з	Машини за свиткување, сечење и намотување на ткаенини Ех. Машини за кроење на текстилни делови за обувки	10
84.17/1г	Машини и уреди за парење и сушење Ех. — Машини за напарување — варење на четина — Машини за сушење на четина — Машини за парење и сушење на чевли	10 10 10	84.40/1с	Други машини и апарати Ех. — Машини за печатење на кожи — Машини за уфрлување и лепење постава во нараквици	10 10
84.17/1с	Други машини и уреди Ех. — Уреди за сушење на штавени кожи преку вакуум со две плочи — Тунелски сушилници за високофреквентно сушење на кожи	10 10	84.41/7	Индустриски машини за шиенење на кожа, пластика и слично	10
84.18/26	Машини и уреди за филтрирање или пречистување на течности и гасови Ех. Специјални уреди за пречистување на отпадни води во кожарската индустрија	10	84.41/8	Глави за машини од точка 7	10
84.19/8	Машини за дозирање и пакување Ех. — Машини за врзување и пакување на четина — Автоматски машини за дозирање и наместување на четини на машини за прочештување, вртење или сортирање на четини по должина	10 10	84.41/9	Други индустриски машини за шиенење Ех. Индустриски машини за шиенење на крзна	10
84.21/3	Други апарати за распрскување на течности, со пумпи, за разни цели Ех. — Уреди за нанесување боја со распрскување врз штавени кожи, со автоматско прекинување на нанесувањето на боја со радар — Самостојни рачни апарати за бојосување, лакирање и апретирање на штавени кожи, со распрскување под висок притисок без воздух „Airless“ — Апарати за бојосување толуци со распрскување	10 10 10	84.41/10	Глави за машини од точка 9 Ех. Глави за индустриски машини за шиенење на крзна	10
84.22/5д	Други машини и апарати за дигање, манипулација, натовар или истовар и сл. Ех. Уреди за автоматско слагање на кожи	10	84.42/1	Машини за подготовка и штавење на кожа Ех. — Пнеуматски електрохидраулични машини за симнување на маснотија од електронски сигурносни уреди — Проходни континуирани машини за симнување на четини — Машини за цепање на кожа со бесконечен нож — Буриња за пробни штавења и бојосувања на сурови кожи, од вештачки материјали, со уреди за дозирање на компоненти за штавење и бојосување	10 10 10 10
			84.42/2	Машини за обработка на кожи Ех. — Машини за стружење на штавени кожи, работна широчина од 1800 mm и повеќе — Машини за водено брусене на штавени кожи — Проходни машини за цедење на штавени кожи — Континуирани проходни вибрациони машини за смекнување на штавени кожи	10 10 10

1	2	3	1	2	3
	— Машини за цепање на штавени кожи, со автоматско приспособо- бување на ножот	10	84.59/2з	Трансфер-линии за бојосување Ех.	
	— Проходни пнеуматски машини за отпрашување на кожи	10		Трансфер-линии за бојосување на штавени кожи	10
	— Проходни машини за насочува- ње на влакненцата на велури- зирани кожи	10	84.59/2ж	Други машини и механички справи Ех.	
	— Проходни машини за грундира- ње, апретирање и импрегнира- ње на штавени кожи, со авто- матско размачкување на бои и апретури	10		— Мешалки за конзервирање на отпадоци од сурови кожи	10
	— Машини за истегнување и от- странување на набори на кожа до 1.500 mm и над 2.100 mm	10		— Преси за брикетирање на коже- ни отпадоци	10
	— Машини за суво брусење на ли- цето на штавени кожи, работна широчина над 1.500 mm	10		— Уреди за директно шприцање на гума и пластична материја на затегнатиот горен дел на чевли заради формирање на фон	10
	— Машини за суво брусење на ли- цето на штавени кожи, со под- вижна лента за брусење	10		— Автоматски машини за изработ- ка на фонови од гума и од плас- тична материја	10
	— Машини за раздвојување — це- пење на кожа	10		— Машини за режење на пластич- ни материјали	10
	— Машини за лустросување — ис- терување сјај на кожа	10		— Машини за обликување на плас- тични материјали преку вакуум	10
84.42/3	Машини за изработка и поправка на обувки и други изработки од кожа	10		— Хидраулични машини за крое- ње (штанцување) на кожа, на пластични и други материјали со подвижен мост, сила на прити- сокот над 16 тони	10
	Забелешка: Стапката од 10% ќе се применува при увозот на сите производи што според правилата за распоредување на стоките во Царинската тарифа се распоре- дуваат во овој тарифен став, ос- вен за следните производи:			— Хидраулични мостни машини за кроење (штанцување) на кожа, на пластични и други матери- јали	10
	— Машини за брусење и глодање на површината и на рабови на фо- нови и лубови, неавтоматски			— Машини за автоматско нанесу- вање лепило на кожа, скај и слични материјали	10
	— Машини за истанчување на ра- бови на кожа и картон			— Машини за ширење и монтира- ње на опкови во кожената га- лантерија	10
	— Машини за рамнење и пеглање на чевли на калапи без шаблон			— Машини за прочистување и от- странување на кратки свињски длаки	10
	— Машини за бушавање на горни- от и долниот дел на чевли, не- автоматски			— Проходни автоматски машини за водено рамнење, прочешлува- и намотување на четини на ме- тални вретена	10
	— Машини за симнување на чевли од калапи			— Машини за одмотување четини од вретена	10
	— Хидраулични машини за крое- ње на горна кожа, со подвижен полумост, сила на притисокот до 16 тони			— Комбинирани машини за проче- шлување, збивање (штосување) и сортирање на четини по дол- жина	10
	— Машини за заковување на жен- ски топуци на чевли			— Машини за насочување на су- ви четини	10
	— Машини за формирање лубови во горниот дел на чевли			— Машини за збивање на суви четини	10
	— Машини за ставање кедери на фонови			— Комбинирани машини за насо- чување, вртење и збивање на суви четини, со прошечлување	10
	— Пнеуматски апарати за дупчење дупчиња и заковување рингли- ци, неавтоматски			— Машини за влечење односно сортирање на суви четини по должина	10
	— Машини за пеглање на задниот шев на чизмички			— Комбинирани машини за збива- ње, сортирање и влечење на че- тини по должина	10
	— Апарати за вртење сари на чиз- мички			— Машини за мешање на суви че- тини	10
	— Апарати за термофиксирање капни на кожа, неавтоматски			— Машини за стрижење и егали- зирање на суви четини	10
84.45/1в-4	Други машини за ладно облику- вање Ех. Машини за обликување на сечачки ножеви за чевларската и галанте- риската индустрија	10			

1	2	3
	— Автоматски уреди за рампење и сушење на водени прани четини	10
85.11/1г	Други индустриски печки Ех. Апарати за активирање на лепило и на термопластични материјали заради лепење или смекнување, освен апарати за активирање на кашни	10
85.11/3	Електрични машини и апарати за заварување, летување и спојување Ех. — Машини за високофреквентно лепење на поврски слоеви за обликување на горниот дел на чевли или за втиснување на соодветен рељеф (дезен) на горниот дел на чевли преку високофреквентна струја — Машини за високофреквентно заварување на пластични материјали	10 10
85.12.06	Други електрични пегли за пеглање Ех. Индустриски пегли за пеглање на ракевици	10
87.07/1	Комплетни возила со сопствен погон Ех. Специјални автовиљушкари со можност за автоматско извртување на подигнатиот контејнер	10
90.16/1	Инструменти за цртање и трасирање (пантографи и слично) Ех. Машини за изработка на серија шаблони по еден модел — пантографи	10
90.16/4	Планиметри, микрометри и сл. Ех. Планиметри за мерење на површината на крзно и кожа	10
90.22/3	Други машини и апарати за механички испитувања Ех. Машини и апарати за испитување на кожи	10
90.28	Електрични и електронски инструменти и апарати за мерење, проверување, анализа и автоматска контрола Ех. — Електронски уреди за автоматско мерење на површината на сработени кожи и крзна — Уреди за автоматско управување и контрола на работата со процесот на штавењето на кожи во буриња	10 10

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“, а ќе се применува од 1 јануари 1972 година.

Бр. 3-12347/1
6 ноември 1972 година
Белград

Сојузен секретар
за финансии,
Јанко Смоле, с. р.

562.

Врз основа на член 72 од Законот за печатот и за другите видови информации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 45/60 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/65), сојузниот секретар за внатрешни работи донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРАЊЕТО НА ВЕСНИКОТ „CORRIERE DELLA SERA“

Се забранува внесувањето во Југославија и растурањето на весникот „Corriere della sera“, број 241 од 29 октомври 1972 година, кој излегува на италијански јазик во Милано, Италија.

Бр. 650-1-12/71
9 ноември 1972 година
Белград

Сојузен секретар
за внатрешни работи,
Лука Бановиќ, с. р.

563.

Врз основа на член 72 од Законот за печатот и за другите видови информации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 45/60 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/65), сојузниот секретар за внатрешни работи донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРАЊЕТО НА ВЕСНИКОТ „DIE ZEIT“

Се забранува внесувањето во Југославија и растурањето на весникот „Die Zeit“, број 44 од 3 ноември 1972 година, кој излегува на германски јазик во Хамбург, Сојузна Република Германија.

Бр. 650-1-22/80
9 ноември 1972 година
Белград

Сојузен секретар
за внатрешни работи,
Лука Бановиќ, с. р.

564.

Врз основа на член 72 од Законот за печатот и за другите видови информации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 45/60 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/65), сојузниот секретар за внатрешни работи донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРАЊЕТО НА ВЕСНИКОТ „DAILY EXPRESS“

Се забранува внесувањето во Југославија и растурањето на весникот „Daily express“, број 22510 од 3 ноември 1972 година, кој излегува на англиски јазик во Лондон, Велика Британија.

Бр. 650-1-22/81
9 ноември 1972 година
Белград

Сојузен секретар
за внатрешни работи,
Лука Бановиќ, с. р.

565.

Врз основа на член 72 од Законот за печатот и за другите видови информации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 45/69 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/65), сојузниот секретар за внатрешни работи донесува

РЕШЕНИЕ**ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРАЊЕТО НА СПИСАНИЕТО „DER SPIEGEL“**

Се забранува внесувањето во Југославија и растурањето на списанието „Der Spiegel“, број 46 од 6 ноември 1972 година, кое излегува на германски јазик во Хамбург, Сојузна Република Германија.

Бр. 650-1-22/81
10 ноември 1972 година
Белград

Сојузен секретар
за внатрешни работи,
Лука Бановиќ, с. р.

566.

Врз основа на член 72 од Законот за печатот и за другите видови информации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 45/69 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/65), сојузниот секретар за внатрешни работи донесува

РЕШЕНИЕ**ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРАЊЕТО НА ВЕШНИКОТ „CORRIERE DELLA SERA“**

Се забранува внесувањето во Југославија и растурањето на весникот „Corriere della sera“, број 242 од 1 ноември 1972 година, кој излегува на италијански јазик во Милано, Италија.

Бр. 650-1-12/70
13 ноември 1972 година
Белград

Сојузен секретар
за внатрешни работи,
Лука Бановиќ, с. р.

567.

Врз основа на член 12 став 2 точка 4, во врска со член 30 од Законот за царинската служба („Службен лист на СФРЈ“, бр. 54/70), директорот на Сојузната управа за царини донесува

РЕШЕНИЕ**ЗА ОТВОРАЊЕ ЦАРИНСКА ИСПОСТАВА НА ЦАРИНАРНИЦАТА ЗАДАР СО СЕДИШТЕ ВО ЛУКАТА ГАЖЕНИЦА ВО ЗАДАР**

1. Се отвора Царинска испостава на Царинарницата Задар со седиште во луката Гаженица во Задар.

2. Царинската испостава од точка 1 на ова решение почнува со работа на 1 декември 1972 година.

03-01 Бр. 11887/1-72
30 септември 1972 година
Белград

Директор
на Сојузната управа
за царини,
Кемал Тарабар, с. р.

568.

Врз основа на член 31 став 3, член 62 точка 6 и член 63 став 1 од Законот за Народната банка на Југославија и за единственото монетарно работење на народните банки на републиките и на народните банки на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/72), Советот на гувернерите на Народната банка на Југославија донесува

ОДЛУКА**ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПОЛАГАЊЕ ДЕПОЗИТ ПРИ УВОЗОТ ОД СТРАНСТВО НА КРЕДИТ НА СУРОВИНИ, РЕПРОДУКЦИОНИ МАТЕРИЈАЛИ И СТОКИ ЗА ЛИЧНА ПОТРОШУВАЧКА**

1. Во Одлуката за полагање депозит при увозот од странство на кредит на суровини, репродукциони материјали и стоки за лична потрошувачка („Службен лист на СФРЈ“, бр. 24/72) во точка 5 став 1 во одредбата под 2 на крајот точката се заменува со точка и записка и по тоа се додава нова одредба под 3, која гласи:

„3) кога е во прашање увоз од странство на кредит на основни сезонски суровини што се врши за сметка на Сојузната дирекција за резерви на индустриски производи, со тоа што увозот на таквите суровини да се врши првенствено од земјите на производителите на тие производи. Во овој случај Сојузната дирекција за резерви на индустриски производи е должна на организациите на здруженост труд да им продава суровини со наплата во готово.“

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

О. бр. 88
10 ноември 1972 година
Белград

Претседател на Советот
на гувернерите
гувернер
на Народната банка
на Југославија,
Бранислав Чолановиќ, с. р.

По извршеното споредување со изворниот текст е утврдено дека во текстот на Правилникот за измени и дополненија на Техничките прописи за изработка и употреба на парните котли, парните садови, прегрејувачите на пара и загрејувачите на вода, објавен во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 56/72, се поткраднаа долунаведените грешки, та се дава

ИСПРАВКА**НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ТЕХНИЧКИТЕ ПРОПИСИ ЗА ИЗРАБОТКА И УПОТРЕБА НА ПАРНИТЕ КОТЛИ, ПАРНИТЕ САДОВИ, ПРЕГРЕЈУВАЧИТЕ НА ПАРА И ЗАГРЕЈУВАЧИТЕ НА ВОДА**

Во член 12, со кој се менува член 48, во точка 3 под а) наместо зборовите: „остали 1% = без С,“ треба да стои: „остали 1% — без С,“.

Во точка 6 под ц) наместо: „х)“ треба да стои: „е)“.

Во точка 7 став 2 наместо: „инструмени“ треба да стои зборот: „инструменти“.

Од Сојузниот секретаријат за стопанство, Белград, 13 ноември 1972 година.

ОДЛИКУВАЊА

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на Уставниот амандман XXXVII точка 4 под 4 и член 4 од Законот за одликувањата одлучува да се одликуваат за особени заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува за општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Чиклован Жива, Ђорђевиќ инж. Живадин, Ивковиќ Петар, Павловиќ Александар;

за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ

Живановиќ Милан;

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Јовановиќ Борислав, Комарчевиќ Радомир, Петровиќ Александар, Прокиќ Драгутин;

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

Бранковиќ Бранислав, Дедиќ Вејсил, Обрадовиќ Душан, Павлица Душан, Петровиќ Раденко, Протиќ Живојин;

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Арсид Миливоје, Бајриќ Јунус, Бауков Миладин, Беко Владимир, Блажиќ Миодраг, Бунета Тома, Диниќ Александар, Ђурковиќ Видоје, Гледиќ Душан, Јанковиќ Драгослав, Јовановиќ Боровоје, Јовановиќ Радован, Котораш Љубо, Лазиќ Радослав, Лукач Милка, Лукиќ Живота, Михајловиќ Драгољуб, Михајловиќ Михајло, Милановиќ Миодраг, Митриќ Радован, Олујиќ Мирко, Павловиќ Никола, Стефановиќ Милосав, Васиљев Светислав, Вругиќ Кристифор, Живковиќ Миленко, Жубриниќ Никола;

за примерно залагање и постигнати успеси во работата

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

Анѓелковиќ Стјан, Арсенијевиќ Ненад, Арзиќ Хасан, Бошњак Мара, Кремиќ Никола, Марјановиќ Драгомир, Марковиќ Жарко, Михајловиќ Десимир,

Милетиќ Милорад, Миљковиќ Цветко, Ранковиќ Станимир, Теслиќ Јован, Тунос Божидар, Узуновиќ Милутин, Видосављевиќ Стојан.

Бр. 4
1 февруари 1972 година
Белград

Претседател на
Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

СОДРЖИНА:

	Страна
555. Одлука за утврдување на посебен износ на глобалната девизна квота за 1972 година на организациите на здружениот труд на градските сообраќајни претпријатија — — — — —	1133
556. Одлука за цените на електричната енергија — — — — —	1133
557. Одлука за измена на Одлуката за службената облека на работниците на Службата за безбедност на воздушната пловидба — — — — —	1133
558. Одлука за измени и дополненија на Одлуката за начинот за извршување на одредбите на член 2 став 1 точка 5 и став 2, член 3 точка 9 и чл. 6 и 7 од Законот за пренесување на средствата, правата и обврските на федерацијата за инвестиции во стопанството врз републиките и автономните покраини — — — — —	1134
559. Наредба за измена на Наредбата за утврдување на стоконите контингенти и девизните контингенти за увоз на стоки во 1972 година — — — — —	1135
560. Упатство за начинот за утврдување на просечната годишна вредност на залихите и за начинот за утврдување на сопствените средства и на кредитите за трајни обртни средства — — — — —	1135
561. Решение за одредување на пониски царински стапки за специфичната опрема што се користи во индустријата на кожа и обувки — — — — —	1139
562. Решение за забрана на внесувањето и растурањето на весникот „Corriere della sera“ — — — — —	1142
563. Решение за забрана на внесувањето и растурањето на весникот „Die Zeit“ — — — — —	1142
564. Решение за забрана на внесувањето и растурањето на весникот „Daily express“ — — — — —	1142
565. Решение за забрана на внесувањето и растурањето на списанието „Der Spiegel“ — — — — —	1143
566. Решение за забрана на внесувањето и растурањето на весникот „Corriere della sera“ — — — — —	1143
567. Решение за отворање Царинска испостава на Царинарницата Задар со седиште во во луката Гаженица во Зајар — — — — —	1143
568. Одлука за дополние на Одлуката за полагање депозит при увозот од странство на кредит на суровини, репродукциони материјали и стоки за лична потрошувачка — — — — —	1143
Исправка на Правилникот за измени и дополненија на Техничките прописи за изработка и употреба на парните котли, парните садови, прегрејувачите на пара и загрејувачите на вода — — — — —	1143
Одликувања — — — — —	1144
Меѓународни договори — — — — —	581

Ослободено од основниот данок на промет врз основа на мислењето на Републичкиот секретаријат за култура на СР Србија, бр. 413-55/72-03 од 15 август 1972 година

Издавач: Новинска установа „Службен лист на СФРЈ“, Белград, Јована Ристиќа 1. Пошт. факс 226.
— Директор и главен и одговорен уредник Исо Варух, Улица Јована Ристиќа бр. 1 —
Печати Београдски графички завод, Белград, Булевар војводе Милеша бр. 11